

20212744384

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Врз основа на член 131 став (3) и член 138 став (5) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 7/2008, 124/2010, 17/2011 и 13/2013 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 103/2021), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување на седницата, одржана на 29.11.2021 година, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ДОБРОВОЛНИТЕ ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ

Член 1

Во Правилникот за инвестирање на средствата на доброволните пензиски фондови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 171/2010 и 75/2013) членот 6 се менува и гласи:

„Секундарно тргување со хартии од вредност во Република Северна Македонија се врши преку берза и пазар преку шалтер организиран од страна на Народната банка на Република Северна Македонија, согласно со Законот за хартии од вредност.

Секундарното тргување со хартии од вредност надвор од Република Северна Македонија се врши на регуларни пазари на финансиски инструменти согласно член 2 став (1) точки 13) и 14) од Законот за инвестициски фондови. При тоа, треба да бидат исполнети следните услови:

а) финансиските инструменти кои се тргуваат на организиран или мултилатерален систем (Organized Trading Facility - OTF и Multilateral Trading Facility-MTF) треба претходно да се котираат на берза на земја членка на ЕУ или на ОЕЦД;

б) договорот за купување на акции или удели во инвестициони фондови треба да биде потпишан со најмалку еден пазарен оператор кој обезбедува тргување по цени кои значително не се разликуваат од берзанската цена на акциите или уделите на инвестициони фондови во кои се инвестира односно од нето вредноста на средствата на инвестициониот фонд и

в) дилерската куќа која врши тргување на пазар преку шалтер треба да има капитал повеќе од 500 милиони евра.“

Член 2

Во член 8 точката а) зборовите: „пет милиони“ се заменуваат со зборовите: „еден милион“.

Член 3

Во член 11 став (1) точката а) на почеток на реченицата се додаваат зборовите: „основачот на друштвото кое управува со отворениот инвестиционен фонд или“.

Во точката б) бројот: “10“ се заменува со бројот:“5“.

Член 4

Во член 12 точката б) зборот: “BBB+“ се заменува со зборот: “BBB-“, а зборот: “Baa1“ се заменува со зборот : “Baa3“.

Член 5

Во член 13 точката а) алинеја 1 зборот: “BBB+“ се заменува со зборот: “BBB -“, а зборот: “Ваа1“ се заменува со зборот: “Ваа3“.

Во алинеја 2 зборот: “F2“ се заменува со зборот: “F3“, зборот: “А-2“ се заменува со зборот: “А-3“ и зборот: “Р-2“ се заменува со зборот: “Р-3“.

Во точката г) зборот: “BBB+“ се заменува со зборот: “BBB -“, а зборот: “Ваа1“ се заменува со зборот: “Ваа3“.

Член 6

Во член 14 став (1) точката г) зборот: “BBB+“ се заменува со зборот: “BBB -“, а зборот: “Ваа1“ се заменува со зборот: “Ваа3“.

Во точката д) зборот: “BBB+“ се заменува со зборот: “BBB -“, а зборот: “Ваа1“ се заменува со зборот: “Ваа3“.

Член 7

Во член 15 став (1) точката а) алинеја 1 зборот: “пет“ се заменува со зборот: “три“.

Во точката б) алинеја 1 зборот: “BBB+“ се заменува со зборот: “BBB -“, а зборот: “Ваа1“ се заменува со зборот: “Ваа3“.

Член 8

Во целиот текст на правилникот по зборот: “Република“ се додава зборот: “Северна“.

Член 9

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-1162/4
1 декември 2021 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
Максуд Али, с.р.